



Kamera dixhitale e lenteve të këmbyeshme

# α6600

E-mount

Udhëzues për fillimin

ILCE-6600

## Rreth doracakut për këtë aparat

Ky udhëzues përshkruan përgatitjet e nevojshme për të filluar përdorimin e produktit, operacionet themelore, etj. Për detaje, referojuni "Udhëzuesit të Ndhimës" (manual manuali).



"Udhëzues ndihme" (Manuali i uebit)

[https://rd1.sony.net/help/ilc/1940/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/1940/h_zz/)

ILCE-6600 Help Guide



Po kërkoni informacione të vlefshme, siç janë pikat thelbësore për të shtënat

Kjo faqe e internetit prezanton funksione të përshtatshme, mënyrat e përdorimit dhe shembujt e tjerë. Referojuni uebfaqes kur vendosni aparatin tuaj.



Tutoriale

<https://www.sony.net/tutorial/ilc/6600/>

## Përgatitjet


### Kontrollimi i artikujve të furnizuar

Numri në kllapa tregon numrin e pjesëve.

- Aparat fotografik (1)
- Kabllo të energjisë (1)\* (furnizohet në disa vende / rajone)  
\* Me këtë pajisje mund të furnizohen litarët e shumëfishtë. Përdorni atë të duhur që përputhet me vendin/rajonin tuaj. Shihni "Shënime në përdorim".
- Bateri e rimbushshme NP-FZ100 (1)
- Kabllot mikro USB (1)
- Përshtatës AC (1)  
Lloji i adaptorit AC mund të ndryshojë në varësi të vendit/rajonit.
- Rripi i supit (1)
- Kupa e syrit (1)
- Kapak trupi (1)
- Kapak këpucësh (1) (bashkangjitur kamerës)
- Udhëzues për fillimin (ky manual) (1)
- Udhëzues referencë (1)

### Futja e baterisë (furnizuar) / kartës e kujtesës (shitet veçmas) në kamerë

Hapni kapakun e kartës së baterisë / kujtesës dhe futni baterinë dhe një kartë memorie në kamerë. Pastaj, mbyllni mbulesën.



#### Bateri

Sigurohuni që bateria të kthehet në drejtimin e duhur, dhe futeni ndërsa shtypni levën e bllokimit të baterisë.

#### Kartelë kujtese

Vendosni kartën e kujtesës me këndin e shënuar përballë siç është ilustruar.

Kjo kamerë është e pajtueshme me kartat e kujtesës SD ose media Memory Stick. Për detaje mbi kartat e kujtesës në përputhje, referojuni "Udhëzuesit të ndihmës".

Kur ju përdorni një kartë memorie me këtë aparat për herë të parë, të formatuar kartën e përdorur kamera në mënyrë për të stabilizuar punën e kartës së kujtesës.

#### Shënim

- Formatimi fshin të gjitha të dhënat, përfshirë imazhet e mbrojtura dhe cilësimet e regjistruara (M1 deri M4). Pasi të fshihen, këto të dhëna nuk mund të rikthehen. Ruani të dhëna të vlefshme në një kompjuter, etj para formatimit.


### Karikimi i baterisë

#### 1 Fikni energjinë.

Nëse kamera është e ndezur, pakoja e baterisë nuk do të ngarkohet.


#### 2 Lidhni kamerën me baterinë e futur në Përshtatësin AC (furnizuar) duke përdorur kablion mikro USB (furnizuar) dhe lidhni Adapterin AC në prizën e murit.

Llamba e ngarkimit do të ndizet kur fillon karikimi. Kur llamba e ngarkimit të fiket, karikimi përfundon.



Llambë karikimi

### Bashkangjitur një lente




#### 1 Hiqeni kapakun e trupit nga kamera dhe kapakun e lentes së pasme nga pjesa e pasme e lenteve.

#### 2 Montoni lentet duke i lidhur dy shenjat e indeksit të bardhë (indeksët e montimit) në lente dhe kamera.

#### 3 Ndërsa shtypni lentin lehtë drejt kamerës, kthejeni thjerrëzën ngadalë në drejtim të shigjetës derisa të klikojë në pozicionin e mbyllur.

### Vendosja e gjuhës dhe e orës



#### 1 Vendosni çelësin ON / OFF (Power) në "ON" për të ndezur kamerën.

#### 2 Zgjidhni gjuhën e dëshiruar dhe më pas shtypni qendrën e rrotës së kontrollit.

#### 3 Sigurohuni që [Enter] është zgjedhur në ekran dhe shtypni butonin qendror.

#### 4 Zgjidhni vendndodhjen e dëshiruar gjeografike dhe më pas shtypni butonin qendror.

#### 5 Vendosni [Daylight Savings], [Date/Time], dhe [Date Format], dhe më pas zgjidhni [Enter] dhe shtypni butonin qendror.

Nëse dëshironi të rikonfiguroni datën / kohën ose caktimin e zonës në një pikë më vonë, zgjidhni MENU → (Setup) → [Date/Time Setup] ose [Area Setting].


## Shtënat

### Imazhe të shtënat

#### 1 Zgjidhni mënyrën e dëshiruar të shkrëpjes duke e kthyer numrin e modalitetit.

#### 2 Shtypni butonin e qepenit përgjysmë për të përqendruar.

#### 3 Shtypni butonin qepen gjatë gjithë rrugës poshtë.




### ■ Ndryshimi i këndit të monitorit

Mund të ndryshoni këndin e monitorit për të xhiruar nga çdo pozicion që ju pëlqen.

(A) Pozicion i lartë (mbajtja e kamerës së lartë)

(B) Pozicioni i ulët (mbajtja e kamerës së ulët)

(C) Pozicioni selfie (përballë monitorit drejt jush për të marrë një selfie)




### Filma xhirimi

#### 1 Shtypni butonin MOVIE (Movie) për të filluar regjistrimin.

Regjistrimi i filmit mund të fillohet nga çdo mënyrë xhirimi në cilësimin e paracaktuar.

#### 2 Shtypni përsëri butonin MOVIE për të ndaluar regjistrimin.




# Duke parë

**1** Shtypni butonin ▶ (**Playback**) për të kaluar në modalitetin e riprodhimit.

**2** Zgjidhni një imazh me timonin e kontrollit.

Ju mund të kaloni në imazhin e mëparshëm / imazhin tjetër duke shtypur anën e majtë / të djathtë të rrotës së kontrollit.

Për të filluar të luani një film, shtypni butonin qendror në timonin e kontrollit.



# Transferimi i imazheve në një smartphone

Ju mund të transferoni imazhe në një smartphone duke lidhur kamerën dhe një smartphone përmes Wi-Fi.

**1** ▶ : Instaloni **Imaging Edge Mobile** në smartphone tuaj.

Për të lidhur kamerën dhe smartphone tuaj, kërkohet **Imaging Edge Mobile**. Instaloni **Imaging Edge Mobile** në smartphone tuaj paraprakisht. Nëse **Imaging Edge Mobile** është instaluar tashmë në smartphone tuaj, sigurohuni që ta azhurnoni atë në versionin e fundit.



**2** Lidhni kamerën dhe smartphone tuaj duke përdorur **QR Code**.

① ▶ : **MENU** → 🌐 (**Network**) → **[Send to Smartphone Func.]** → **[Send to Smartphone]** → **[Select on This Device]** → **imazh për të transferuar.**

Nëse dëshironi të zgjidhni imazhe në smartphone, zgjidhni [Select on Smartphone].

② ▶ : **Nisni **Imaging Edge Mobile** në smartphone tuaj dhe zgjidhni [Scan QR Code of the Camera].**

③ ▶ : **Skanoni QR Code të shfaqur në kamerë duke përdorur smartphone tuaj.**



**3** Imazhet e zgjedhura do të transferohen.

Nëse përdorni **Android**, mund të transferoni imazhe pas herë të parë thjesht duke nisur **Imaging Edge Mobile** me **Hapin 2-**② më lart. Nëse transferimi i figurës nuk fillon, zgjidhni kamerën për t'u lidhur në ekranin e smartphone-it tuaj.

Për detaje se si të lidheni me një smartphone, referojuni faqeve të mëposhtme të mbështetjes: **https://www.sony.net/dics/iem02/**

- Për detaje mbi metodat e tjera të lidhjes ose si të përdorni smartphone si një komandant të largët për të përdorur kamerën, referojuni "Udhëzuesit të ndihmës".
- Funksionet **Wi-Fi** të prezantuara në këtë manual nuk janë të garantuara të funksionojnë në të gjitha telefonat inteligjentë ose tabletët.
- Funksionet **Wi-Fi** të kësaj aparati nuk janë të disponueshme kur lidhen me një LAN publik pa tel.

# Menaxhimi dhe redaktimi i imazheve në një kompjuter

**PlayMemories Home**

**PlayMemories Home** ju lejon të importoni ende fotografi dhe filma në kompjuterin tuaj dhe t'i shikoni ose përdorni ato. Ju duhet të instaloni **PlayMemories Home** për të importuar filma **XAVC S** ose filma **AVCHD** në kompjuterin tuaj.

**Imaging Edge**

**Imaging Edge** është një program kompjuterik që përfshin funksione të tilla si gjuajtja në distancë nga një kompjuter, dhe rregullimi ose zhvillimi i imazheve RAW të regjistruara me kamerën.

Për detaje në programin e kompjuterit, referojuni URL-së vijuese.

https://www.sony.net/disoft/

# Shënime për përdorimin

**Referojuni gjithashtu "Masat paraprake" në "Udhëzuesin e Ndihmës" gjithashtu.**

**Shënime për trajtimin e produktit**

- Ky aparat është projektuar të jetë pluhur dhe lagështi-rezistente, por nuk është provë papërshkueshëm nga uji ose pluhur.
- Mos e lini lentet ose pamja të ekspozohen ndaj një burimi të fortë drite, siç është rrezet e diellit. Për shkak të funksionit të kondensimit të lenteve, duke vepruar kështu mund të shkaktojë tym, zjarr ose një mosfunksionim brenda trupit të kamerës ose thjerrëzave. Nëse duhet të lini aparatin fotografik të ekspozuar ndaj një burimi të dritës siç është rrezet e diellit, bashkëngjitni kapakun e lentës në lente.
- Kur qëlloni me ndriçim prapa, mbajeni diellin mjaft larg nga këndi i pamjes. Përndryshe, rrezet e diellit mund të hyjnë në fokus brenda kamerës dhe të shkaktojnë tym ose zjarr. Edhe nëse dielli është pak larg nga këndi i shikimit, ai ende mund të shkaktojë tym ose zjarr.
- Mos e ekspozoni drejtpërdrejt lentet në rrezet siç janë rrezet lazer. Kjo mund të dëmtojë sensorin e figurës dhe të bëjë që kamera të mos funksionojë.
- Mos shikoni rrezet e diellit ose një burim të fortë të dritës përmes thjerrëzës kur është e shkëputur. Kjo mund të rezultojë në dëmtim të pariparueshëm të syve ose të shkaktojë një mosfunksionim.
- Mos i lini kamerën, aksesorët e furnizuar ose kartat e kujtesës brenda mundësive të foshnjave. Ata mund të gjëlliten aksidentalisht. Nëse kjo ndodh, këshillohuni menjëherë me një mjek.

**Shënime për monitorin dhe pamësin elektronik**

- Monitori dhe pamësi elektronik prodhohen duke përdorur teknologji me saktësi jashtëzakonisht të lartë, dhe mbi 99,99% e pikselave janë operacionalë për përdorim efektiv. Sidoqoftë, mund të ketë disa pika të vogla të zeza dhe / ose pika të ndritshme (me ngjyra të bardha, të kuqe, blu ose jeshile) që vazhdimisht shfaqen në monitor dhe pamësi elektronik. Këto janë papërsosmëritë për shkak të procesit të prodhimit dhe nuk ndikojnë në imazhet e regjistruara në asnjë mënyrë.
- Kur qëlloni me shikuesin, mund të pësoni simptoma të tilla si qepalla e syrit, lodhja, sëmundja në lëvizje ose vjellja. Ne ju rekomandojmë që të bëni një pushim në intervale të rregullta kur jeni duke qëlluar me pamësin.
- Nëse monitori ose pamja elektronike është dëmtuar, ndaloni menjëherë përdorimin e kamerës. Pjesët e dëmtuara mund të dëmtojnë duart, fytyrën, etj.

**Shënime për të shtënat e vazhdueshme**

Gjatë shkrepjes së vazhdueshme, monitori ose pamësi mund të ndizen midis ekranit të xhirimit dhe një ekrani të zi. Nëse vazhdoni të vëzhgoni ekranin në këtë situatë, mund të pësoni simptoma të pakëndshme siç është ndjenja e padashjes. Nëse keni simptoma të pakëndshme, ndaloni përdorimin e kamerës dhe konsultohuni me mjekun tuaj sipas nevojës.

**Shënime për regjistrimin për periudha të gjata kohe ose regjistrimin e filmave 4K**

- Trupi i kamerës dhe bateria mund të bëhen të ngrohta me përdorimin - kjo është normale.
- Nëse e njiëta pjesë e lëkurës tuaj prek kamerën për një periudhë të gjatë kohore gjatë përdorimit të aparatit fotografik, edhe nëse kamera nuk ju duket e nxehtë, mund të shkaktojë simptoma të një djegieje të temperaturës së ulët si skuqja ose fshikëza. Kushtojni vëmendje të veçantë situatave në vijim dhe përdorni një trekëmbësh, etj.
  - Kur përdorni kamerën në një mjedis me temperaturë të lartë
  - Kur dikush me qarkullim të dobët ose të dëmtuar ndjesi lëkurës përdor kamerën
  - Kur përdorni kamerën me [Auto Power OFF Temp.] i vendosur në [High]

**Shënime për përdorimin e një trekëmbëshi**

Përdorni një trekëmbësh me një vidë më të vogël se 5.5 mm (7/32 inç) e gjatë. Përndryshe, ju nuk mund ta siguroní fort kamerën dhe mund të ndodhë dëmtimi i kamerës.

**Lente/pajisje Sony**

Përdorimi i kësaj njësie me produkte nga prodhuesit e tjerë mund të ndikojë në performancën e saj, duke çuar në aksidente ose mosfunksionim.

**Paralajmërim në të drejtat e autorit**

Programet televizive, filmat, videokasetë dhe materiale të tjera mund të jenë të mbrojtura nga të drejtat e autorit. Regjistrimi i paautorizuar i materialeve të tilla mund të jetë në kundërshtim me dispozitat e ligjeve për të drejtat e autorit.

**Shënime mbi informacionin e vendndodhjes**

Nëse ngarkoni dhe ndani një imazh të etiketuar me një vendndodhje, mund të zbuloni aksidentalisht informacionin tek një palë e tretë. Për të parandaluar që palët e treta të marrin informacionin tuaj për vendndodhjen, vendosni 📍 Location Info. Link Set.] në [Off] përpara se të shkrepni imazhe.

**Shënime për hedhjen poshtë ose transferimin e këtij produkti te të tjerët**

Para se të hidhni ose transferoni këtë produkt te të tjerët, sigurohuni që të bëni operacionin e mëposhtëm për të mbrojtur informacionin privat.

- Zgjedh [Setting Reset] → [Initialize].

**Shënime për hedhjen poshtë ose transferimin e një karte memorie te të tjerët**

Ekzekutimi i [Format] ose [Delete] në kamerë ose një kompjuter mund të mos i fshijë plotësisht të dhënat në kartën e kujtesës. Para transferimit të një karte memorie tek të tjerët, ju rekomandojmë të fshini të dhënat plotësisht duke përdorur një softuer për fshirjen e të dhënave. Kur hidhni një kartë memorie, ju rekomandojmë ta shkatërroni fizikisht.

**Shënim për funksionet e rrjetit**

Kur përdorni funksionet e rrjetit, palët e treta të paqëllimita në rrjet mund të hyjnë në kamera, në varësi të mjedisit të përdorimit. Për shembull, qasja e paautorizuar në kamera mund të ndodhë në mjediset e rrjetit me të cilët është lidhur një pajisje tjetër e rrjetit ose mund të lidhet pa leje. Sony nuk mban përgjegjësi për ndonjë humbje ose dëmtim të shkaktuar nga lidhja në mjedisë të tilla të rrjetit.

**Si të fikni përkohësisht funksionet e rrjetit pa tel (Wi-Fi, etj.)**

Kur hipni në aeroplan, etj., Mund të fikni të gjitha funksionet e rrjetit pa tel përkohësisht duke përdorur [Airplane Mode].

**Kablllo të energjisë**

Për klientët në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë, Maltë, Qipro dhe Arabia Saudite Përdorni kabllon e energjisë (A). Për arsye sigurie, kordoni elektrik (B) nuk është i destinuar për vendet / rajonet e mësipërme dhe për këtë arsye nuk do të përdoret atje.

Për klientët në vendet / rajone të tjera të BE-së

Përdorni kabllon e energjisë (B).



<b>Për Konsumatorët në Sh.B.A.</b>	
Për pyetje në lidhje me produktin tuaj ose për Qendrën e Shërbimit Sony më të afërt me ju, telefononi 1-800-222-SONY (7669) .	
<b>Deklarata e Konformitetit e furnizuesit</b>	
Emri i tregtisë <span> </span> : SONY	
Modeli <span> </span> : WW594724	
Pala përgjegjëse <span> </span> : Sony Electronics Inc.	
Adresa <span> </span> : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.	
Numri i telefonit <span> </span> : 858-942-2230	
Kjo pajisje është në përputhje me pjesën 15 të rregullave të FCC. Operacioni i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme, dhe (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, përfshirë ndërhyrjet që mund të shkaktojnë një operacion të padëshiruar.	
<b>Specifikimet</b>	
<b>Aparat fotografik</b>	Dimensionet (W / H / D) (Përafërsisht):
<b>[Sistem]</b>	120 × 66.9 × 69.3 mm
Lloji i kamerës:	120 × 66.9 × 59.0 mm
Kamera dixhitale e lenteve të këmbëshme	(nga kontrolli te monitorimi)
Lente: Sony E-mount lente	4 3/4 × 2 3/4 × 2 3/4 in.
	4 3/4 × 2 3/4 × 2 3/8 in.
	(nga kontrolli te monitorimi)
<b>[Sensori i figurës]</b>	Masa (Përafërsisht):
Formati i figurës: Madhësia APS-C (23.5 mm × 15.6 mm), sensori i imazhit CMOS	503 g (1 lb 1.8 oz) (përfshirë paketën e baterisë, kartën e kujtesës SD)
Numri efektiv i pikselit të aparatit fotografik: Përafërsisht. 24 200 000 piksele	
Numri total i pikselit të aparatit fotografik: Përafërsisht. 25 000 000 piksele	
<b>[Shikuesi elektronik]</b>	
Lloji: 1.0 cm (lloji 0,39)	
Shikuesi elektronik	
<b>[Monitor]</b>	
Disku i gjerë, 7.5 cm (3.0 lloji) TFT, panel prekjeje	
<b>[Përgjithshme]</b>	
Input i vlerësuar: 7.2 V <span><span>⎓</span></span> , 2.7 W	
Temperatura e funksionimit:	
0 deri 40°C (32 deri 104°F)	
Temperatura e ruajtjes:	
–20 deri 55°C (–4 deri 131°F)	
<b>Markat tregtare</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>XAVC S dhe <b>XAVC S</b> janë marka tregtare të regjistruara të Sony Corporation.</li> <li>Logotype AVCHD dhe AVCHD janë marka tregtare të Panasonic Corporation dhe Sony Corporation.</li> <li>Android dhe Google Play janë marka tregtare ose marka të regjistruara të Google LLC.</li> <li>Wi-Fi, logoja Wi-Fi dhe Wi-Fi Protected Setup janë marka të regjistruara ose marka tregtare të Aleancës Wi-Fi.</li> <li>QR Code është një markë tregtare e Denso Wave Inc.</li> <li>Për më tepër, emrat e sistemit dhe të produkteve të përdorura në këtë manual janë, në përgjithësi, marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të zhvilluesve ose prodhuesve të tyre përkatës. Sidoqoftë, shenjat <sup>™</sup> ose <sup>®</sup> mund të mos përdoren në të gjitha rastet në këtë manual.</li></ul>	

<b>https://www.sony.net/SonyInfo/Support/</b>
Informacione shtesë mbi këtë produkt dhe përgjigje të pyetjeve të bëra shpesh mund të gjenden në Uebfaqen tonë të ndihmës së Konsumatorëve.
<b>https://www.sony.net/</b>



Дигитална камера со заменлив објектив

α6600

E-mount

Водич за почнување

ILCE-6600

## За упатството за оваа камера

Овој водич ги опишува неопходните подготовки за започнување со користење на камерата, основните операции и сл. За повеќе детали, видете во "Водичот за помош" (веб упатство).



"Водич за помош" (Веб упатство)

[https://rd1.sony.net/help/ilc/1940/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/1940/h_zz/)



ILCE-6600 Help Guide

## Барање достапни информации, како што се основни точки во снимањето

Оваа веб страна ве запознава со практични функции, начини на користење и примери за дотерувања. Видете на вебстраницата кога ја дотерувате камерата.



Тutoriјали

<https://www.sony.net/tutorial/ilc/6600/>

## Подготовки


### Проверка на испорачани делови

Бројот во заградите го покажува бројот на парчиња.

- Камера (1)
- Кабел за напојување (1)\* ((испорачан во некои земји/ региони)
- \*Со оваа камера може да се испорачани повеќе кабли. Користете само соодветен за вашата земја/ регион. Видете "Забелешки за употреба."
- Батерија на полнење NP-FZ100 (1)
- Микро USB кабел (1)
- Адаптер за струја (1)  
Типот на Адаптерот за струја може да се разликува во зависност од земјата/регионот.
- Ремен за рамо (1)
- Капаче за окулар (1)
- Капаче за кукиште (1)
- Капаче за приклучок (1) (прикачен на камерата)
- Водич за почнување (ова упатство) (1)
- Референтен водич (1)

## Вметнување батерија (испорачана)/мемориска картичка (одделно се продава) во апаратот

Отворете го капакот за батерија/мемориска картичка и вметнете ја батеријата и мемориската картичка во камерата. Потоа затворете го капакот.



### Батерија

Внимавајте батеријата да ја ставите во правилна насока и вметнете ја додека ја допирате рачката за заклучување на батеријата.

### Мемориска картичка

Вметнете ја мемориската картичка со засечениот агол како што е прикажано.

Оваа камера е компатибилна со SD мемориски картички или Memory Stick медиум. За детали за компатибилни мемориски картички видете во "Водичот со помош."

Кога користите мемориска картичка за прв пат со ова камера, форматирајте ја мемориската картичка преку апаратот за стабилизирање перформанси на мемориската картичка.

### Забелешка

- Со форматирање се бришат сите податоци, вклучувајќи и заштитени слики и дотерувања (M1 до M4). Откако ќе ги избришете податоците не може да се вратат. Важни податоци зачувајте ги на компјутер пред форматирање.


## Полнење на батеријата

### 1 Исклучете го напојувањето.

Ако камерата е вклучена, батеријата нема да се полни.


### 2 Поврзете ја камерата со батеријата вметната во адаптерот за струја (испорачан) со помош на микро USB кабел (испорачан) и поврзете го Адаптерот за струја во штекер.

Индикаторот за полнење ќе светне кога полнењето ќе почне. Кога индикаторот за полнење ќе се исклучи, полнењето е завршено.



Индикатор за полнење

## Прикачување на објектив




Индекси за монтирање

### 1 Извадете го капакот за кукиште од камерата и капакот за заден објектив од задниот дел на објективот.

### 2 Монтирајте го објективот со рамнење на двата бели индекс ознаки (индекси за монтирање) на објективот и камерата.

### 3 Додека лесно го туркате објективот кон камерата, завртете го полека објективот во насока на стрелките се додека не кликне во позиција за заклучување.

## Дотерување на јазик и часовник



### 1 Дотерајте го ON/OFF (Power) прекинувачот во "ON" за вклучување.

### 2 Изберете јазик и потоа допрете во средина на контролното тркало.

### 3 Видете на екранот дали е избрано [Enter] и потоа допрете на копчето во средина.

### 4 Изберете географско место и потоа допрете на копчето во средина.

### 5 Дотерајте [Daylight Savings], [Date/Time] и [Date Format] и потоа изберете [Enter] и допрете на копчето во средина.

Ако сакате повторно да конфигурирате датум/време или подрачје понатаму, изберете MENU → (Setup) → [Date/Time Setup] или [Area Setting].

## Снимање

### Снимање на фотографии

### 1 Изберете режим за снимање со вртење на бирачот за режим.

### 2 Допрете на копчето за снимање до пола за фокусирање.

### 3 Допрете на копчето за снимање до крај.




### Менување агол на монитор

Може да го менувате аголот на мониторот да снимате како сакате.

(A) Висока позиција (држење на апаратот високо)

(B) Ниска позиција (држење на апаратот ниско)

(C) Селфи (свртете го мониторот кон вас да снимите селфи)




### Снимање на филмови

### 1 Допрете на MOVIE (Movie) копчето да почнете со снимање.

Снимање видео може да се стартува од кој било режим за снимање во стандардното дотерување.

### 2 Допрете повторно на MOVIE копчето да запрете со снимање.






## Гледање

- Допрете**   (**Playback**) копче да се префрлите во режим на репродукција.

- Избор на слика со контролното тркало.**

Можете да се префрлите на претходна слика/следна слика со допирање лево/десно на контролното тркало.

За да почнете со репродукција на филм, допрете го копчето во средина на контролното тркало.



## Префрлање слики на паметен телефон

Може да префрлувате слики на паметен телефон со поврзување на камерата и паметниот телефон преку Wi-Fi.

- 📱: Инсталирање на Imaging Edge Mobile на паметен телефон.**

За поврзување на камерата и паметниот телефон, потребно е да инсталирате Imaging Edge Mobil. Прво инсталирајте Imaging Edge Mobile на вашиот паметен телефон. Ако на паметниот телефон веќе е инсталирано Imaging Edge Mobile, задолжително ажурирајте го со најновата верзија .




- 📱: Поврзете ги камерата и паметниот телефон преку QR Code.**

- 📷: MENU →  (Network) → [Send to Smartphone Func.] → [Send to Smartphone] → [Select on This Device] → слики за префрлање.**

Ако сакате да изберете слики на паметен телефон, изберете [Select on Smartphone].

- 📱: Активирајте ја Imaging Edge Mobile на паметниот телефон и изберете [Scan QR Code of the Camera].**

- 📱: Скенирајте го QR Code прикажан на апаратот преку паметен телефон.**



- Избраните слики ќе се префрлат.**

Ако користите Android, може да префрлате слики уште по првиот пат само со активирање на Imaging Edge Mobile со горенаведениот Чекор 2-②. Ако префрлањето на сликите не почне, на екранот од паметниот телефон изберете да го апаратот за поврзување.

За детали како да поврзете со паметен телефон, видете на следната страна за поддршка: https://www.sony.net/dics/iem02/

- За детали околу други методи за поврзување или како да го користите паметен телефон како далечински управувач, видете во "Водич за помош".
- Не се гарантира работа на Wi-Fi функциите претставени во ова упатство на сите паметни телефони или таблети.
- Wi-Fi функциите на оваа камера не се достапни кога се поврзани со јавен безжичен LAN.

## Управување и уредување слики на компјутер

##### PlayMemories Home

PlayMemories Home ви овозможува да префрлите слики и филмови на компјутер и да ги гледате или користите. Треба да го инсталирате PlayMemories Home за да префрлите XAVC S или AVCHD филмови на компјутер.

##### Imaging Edge

Imaging Edge е софтверски пакет кој вклучува функции како далечинско снимање од компјутер и прилагодување или развој на RAW слики снимени со камерата.

За детали околу компјутерскиот софтвер, видете на следниот URL. https://www.sony.net/disoft/

## Забелешки за користење

##### Видете во "Мерки на претпазливост" во "Водичот со помош".

##### Белешки за ракување со производот

- Оваа камера е дизајнирана да е отпорна на влага, но не е водоотпорна или отпорна на прашина.
- Не ги оставајте објективот или визирот изложени на јака светлина, како на пр. сончева светлина. Поради функцијата за кондензација на објективот, тоа може да предизвика чад, оган или дефект во внатрешноста на телото на апаратот или објективот. Ако треба да го оставите апаратот изложен на јака светлина, закачете го капачето на објективот.
- Кога снимате со позадинско осветлување, држете го сонцето подалеку од аголот на гледање. Во спротивно, светлина може да влезе во фокусот на апаратот и да предизвика чад или пожар. Дури и ако сонцето е малку подалеку од аголот на гледање, сепак може да предизвика чад или пожар.
- Не го изложувајте директно објективот на ласерски зраци. Ова може да го оштети сензорот за слика и да предизвика дефект на апаратот.
- Не гледајте во сонце или силен извор на светлина низ објективот кога е одвоен. Ова може да предизвика неповратно оштетување на очите или да предизвика дефект.
- Не ја оставајте камерата, испорачаните додатоци или мемориските картички на дофат на деца. Тие може дслучајно да ги проголтат. Ако се случи тоа, веднаш обратете се кај доктор.

##### Забелешки за мониторот и електронскиот визир

- Мониторот и електронскиот визир се произведени со користење на екстремно висока технологија на прецизност, а повеќе од 99,99% од пиксели се оперативни за ефективна употреба. Сепак, може да има некои мали црни точки и/или светли точки (бела, црвена, сина или зелена боја) кои постојано се појавуваат на мониторот и електронскиот визир. Ова се несовршености при процесот на производство и не влијаат на снимените слики на било кој начин.
- Кога снимате со визирот, може да почувствувате симптоми како што се треперење на очите, замор, болест при движење или гадење. Ви препорачуваме да се одморите во редовни интервали кога снимате со визирот.
- Ако мониторот или електронскиот визир се оштетени, веднаш престанете да ја користите камерата. Оштетените делови може да им наштетат на вашите раце, лице, и т.н.

##### Забелешки за континуирано снимање

За време на континуирано снимање, мониторот или визирот може да трепкаат помеѓу екранот за снимање и црниот екран. Ако продолжите да го гледате екранот во оваа ситуација, може да почувствувате непријатни симптоми. Доколку почувствувате непријатни симптоми, престанете со користење на апаратот и обратете се кај доктор.

##### Забелешки за снимање подолго време или снимање на 4К филмови

- Телото на апаратот и батеријата може да се загреат со употреба - ова е нормално.
- Доколку истиот дел од вашата кожа ја допира камерата долго време додека ја користите, дури и ако не чувствувате дека е топла, може да предизвика симптоми на изгореници со ниска температура, како што се црвенило или исплозија. Посебно внимание посветете во следните ситуации и користете ставив, и т.н.
  - Кога го користите апаратот во средина со висока температура
  - Кога некој со слаба циркулација или оштетена сензација на кожата ја користи камерата
  - Кога ја користите камерата со [Auto Power OFF Temp.] дотерано во [High]

##### Белешки за употреба на ставив

Користете ставив со завртки пократки од 5.5 mm (7/32 inches). Во спротивно нема да можете безбедно да ја прицврстите камерата и камерата може да се оштети.

##### Sony објективи/додатоци

Користењето на овој уред со производи од други производители може да влијае на неговите перформанси, што доведува до несреќи или дефекти.

##### Предупредување за авторските права

ТВ програми, филмови, видео и други материјали можат да се заштитени со авторски права. Неовластеното снимање на вакви материјали може да е во спротивност со одредбите на законите.

##### Забелешки за информации за локација

Ако испраќате и споделувате слика обележана со локација, може случајно да ги откриете информациите. За да спречите трети страни да ги добијат информациите за вашата локација, пред да снимате дотерајте [ Location Info. Link Set.] во [Off].

##### Забелешки за исфрлање или пренесување на овој производ на други лица

Пред да го исфрлите или префрлите овој производ на други, осигурете се дека ја извршувате следната операција за заштита на приватни информации.

- Изберете [Setting Reset] → [Initialize].

##### Забелешки за исфрлање или пренесување на мемориска картичка на други лица

Со [Format] или [Delete] на апаратот или на компјутер може целосно да не ги избришете сите податоци на мемориската картичка. Пред да ја дадете мемориската картичка на други, препорачуваме целосно да ги избришете податоците со помош на софтвер за бришење. Кога ја исфрлате мемориската картичка препорачуваме да ја скршите.

##### Белешки за мрежните функции


Кога користите мрежните функции, на мрата може да пристапат непоканети трети лица, во зависност од опкружувањето при користењето. На пр. неовластен пристап до апаратот може да се случи во мрежно опкружување на кој е поврзан мрежен уред или може да се поврзе без одобрување. Sony не сноси никаква одговорност за губење или оштетување предизвикани од поврзување со вакви мрежни опкружувања.

**Како привремено да ги исклучите функциите на безжичната мрежа (Wi-Fi, и т.н.)**
Кога влегувате во авион, итн., можете привремено да ги исклучите сите функции на безжичната мрежа користејќи [Airplane Mode].

##### Кабел за напојување

За клиентите во Велика Британија, Ирска, Малта, Кипар и Саудиска Арабија Користете го кабелот за напојување (A). Поради безбедносни причини, кабелот за напојување (B) не е наменет за горенаведените земји/региони и затоа нема да се користи во тие региони.

За корисниците во другите земји/региони на EY Користете го кабелот за напојување (B).



##### За купувачите во САД

За прашања во врска со вашиот производ или за најблискиот сервис на Sony, јавете се на 1-800-222-SONY (7669) .

##### Изјава за усогласеност на добавувачот

Трговско име : SONY
Модел : WW594724
Одговорна страна : Sony Electronics Inc.
Адреса : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Телефонски број : 858-942-2230
Овој уред е во согласност со делот 15 од правилата на FCC.
Работата е предмет на следниве два услови:
(1) Овој уред не може да предизвика штетни пречки, и
(2) овој уред мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи ги и пречките што можат да предизвикаат несакано работење.

##### Спецификации

**Камера**
**[Систем]**
Тип на камера:
Дигитална камера со заменлив објектив
Објектив:
Sony E-mount објектив
**[Сензор на слика]**
Формат на слика: APS-C (23.5 mm × 15.6 mm), CMOS сензор на слика
Ефективен број на пиксели на камерата:
Прибл. 24 200 000 пиксели
Вкупен број на пиксели на камерната:
Прибл. 25 000 000 пиксели

**[Електронски визир]**
Тип: 1.0 cm (0.39 тип)
Електронски визир

**[Монитор]**
Широк, 7.5 cm (3.0 тип) TFT драјв, панел на допир

**[Општо]**
Номинален влез: 7.2 V ⎓, 2.7 W
Работна температура:
0 до 40°C (32 до 104°F)
Температура на чување:
–20 до 55°C (–4 до 131°F)

##### Заштитни знаци

- XAVC S и **XAVC S** се заштитни знаци на Sony Corporation.
- AVCHD и AVCHD логото се заштитни знаци на Panasonic Corporation и Sony Corporation.
- Android и Google Play се заштитни знаци или регистрирани трговски марки наGoogle LLC.
- Wi-Fi, Wi-Fi логот и Wi-Fi Protected Setup се регистрирани заштитни знаци или трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- QR Code е заштитен знак на Denso Wave Inc.
- Покрај тоа, имињата на системот и производите што се користат во ова упатство, генерално, се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на нивните развивачи или производители. Сепак, ознаките <sup>™</sup> или <sup>®</sup> може да не се користат во сите случаи во ова упатство.



https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

<p>Дополнителни информации за овој производ и одговори на најчесто поставувани прашања може да најдете на нашата веб-страница за поддршка на корисниците.</p>
---

https://www.sony.net/